

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Фонд за осигурување на депозити

31 декември 2018 година

Содржина

| | Страна |
|------------------------------------|---------------|
| Извештај на независниот ревизор | 1 |
| Извештај за сеопфатната добивка | 3 |
| Извештај за финансиската состојба | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Извештај за паричните текови | 6 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 7 |
| Прилог 1- Годишна сметка | |
| Прилог 2- Годишен извештај | |

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.granthornton.mk

До Основачот на

Фонд за осигурување на депозити

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.



Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиска состојба на Фонд за осигурување на депозити на ден 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје,
29 март 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Финансиски извештаи
31 декември 2018 година

Извештај за сеопфатната добивка

| | Белешка | За годината што завршува на 31 декември 2018 000 мкд | 31 декември 2017 000 мкд |
|---|---------|---|--------------------------------|
| Приходи од камата | 6 | 243,335 | 335,567 |
| | | 243,335 | 335,567 |
| Трошоци за вработените | 7 | (8,872) | (9,030) |
| Депрецијација и амортизација | 10, 11 | (1,611) | (1,712) |
| Останати оперативни расходи | 8 | (3,921) | (3,031) |
| Добивка пред оданочување | | 228,931 | 321,794 |
| Данок на добивка | 9 | (22,898) | (32,185) |
| Добивка за годината | | 206,033 | 289,609 |
| Останата сеопфатна добивка за годината | | - | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | 206,033 | 289,609 |

Извештај за финансиската состојба

| | Белешка | На 31 декември 2018 000 мкд | На 31 декември 2017 000 мкд |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Средства | | | |
| Нетековни средства | | | |
| Недвижности и опрема | 10 | 21,776 | 23,156 |
| Нематеријални средства | 11 | 443 | 674 |
| | | 22,219 | 23,830 |
| Тековни средства | | | |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 12 | 16,316,459 | 15,612,007 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 13 | 276,313 | 168,940 |
| Останати побарувања | 14 | 24 | 121 |
| Побарувања за данок на добивка | | 7,113 | - |
| | | 16,599,885 | 15,781,068 |
| Вкупно средства | | 16,622,128 | 15,804,898 |
| Капитал | | | |
| Уплатен капитал | 15 | 10,300 | 10,300 |
| Фонд за сигурност | | 16,405,687 | 15,500,582 |
| Нераспределена добивка за годината | | 206,033 | 289,609 |
| | | 16,622,020 | 15,800,491 |
| Обврски | | | |
| Краткорочни обврски | | | |
| Обврски за штети | 16 | - | 8 |
| Останати обврски | 17 | 108 | 225 |
| Обврски за данок на добивка | | - | 4,174 |
| | | 108 | 4,407 |
| Вкупно капитал и обврски | | 16,622,128 | 15,804,898 |

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 25 февруари 2019 година и потпишани во негово име од:



Борче Ханџев

Директор



Драги Полевски
Сметководител

Финансиски извештаи
31 декември 2018 година

Извештај за промените во капиталот

| | Уплатен капитал 000 мкд | Фонд за сигурност 000 мкд | Нераспределена добивка за годината 000 мкд | Вкупно 000 мкд |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| На 01 јануари 2018 | 10,300 | 15,500,582 | 289,609 | 15,800,491 |
| Пресметана и наплатена техничка премија (Бел. 2.12) | - | 616,980 | - | 616,980 |
| Поврат на средства за предходно платено обештетување | - | 7 | - | 7 |
| Обештетување на штедачите (Бел. 15) | - | (1,499) | - | (1,499) |
| Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување | - | 8 | - | 8 |
| Пренос во фонд за сигурност | - | 289,609 | (289,609) | - |
| Трансакции со основачот | 10,300 | 16,405,687 | - | 16,415,987 |
| Добивка за годината | - | - | 206,033 | 206,033 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | - |
| Вкупна сеопфатна добивка | - | - | 206,033 | 206,033 |
| На 31 декември 2018 | 10,300 | 16,405,687 | 206,033 | 16,622,020 |
| На 01 јануари 2017 | 10,300 | 14,176,638 | 274,078 | 14,461,016 |
| Пресметана и наплатена техничка премија | - | 1,050,440 | - | 1,050,440 |
| Обештетување на штедачите (Бел. 15) | - | (574) | - | (574) |
| Пренос во фонд за сигурност | - | 274,078 | (274,078) | - |
| Трансакции со основачот | 10,300 | 15,500,582 | - | 15,510,882 |
| Добивка за годината | - | - | 289,609 | 289,609 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | - |
| Вкупна сеопфатна добивка | - | - | 289,609 | 289,609 |
| На 31 декември 2017 | 10,300 | 15,500,582 | 289,609 | 15,800,491 |

Финансиски извештаи
31 декември 2018 година

Извештај за паричните текови

| | Белешка | Година што завршува на | |
|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2018 000 мкд | 31 декември 2017 000 мкд |
| Оперативни активности | | | |
| Добивка пред оданочување | | 228,931 | 321,794 |
| Корекција за: | | | |
| Депрецијација и амортизација | | 1,611 | 1,712 |
| Приходи од камата | | (243,335) | (335,567) |
| | | (12,793) | (12,061) |
| <i>Промену во оперативните средства и обврски</i> | | | |
| Наплатени премии за осигурување | | 616,980 | 1,050,440 |
| Поврат на средства за предходно платено обештетување | | 7 | - |
| Платено обештетување во тековната година | | (1,499) | (574) |
| Останати средства | | 29 | (7) |
| Останати обврски | | (117) | (368) |
| | | 602,607 | 1,037,430 |
| Прилив по камати | | 243,403 | 335,499 |
| Платен данок од добивка | | (34,185) | (34,649) |
| Нето паричен тек од оперативни активности | | 811,825 | 1,338,280 |
| Инвестициони активности | | | |
| Набавка на недвижности и опрема и нематеријални средства | | - | (30) |
| Купување на државни записи | | (17,699,894) | (16,081,713) |
| Приливи од доспевање на државни записи | | 16,995,442 | 13,798,337 |
| Нето паричен тек (употребен во) инвестициони активности | | (704,452) | (2,283,406) |
| Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти | | | |
| Парични средства и парични еквиваленти на почетокот | 13 | 107,373 | (945,126) |
| | | 168,940 | 1,114,066 |
| Парични средства и парични еквиваленти на крајот | 13 | 276,313 | 168,940 |

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015 и 27/2016). Врз основа на Одлука донесена на ден 26 јуни, 2014 година бр. 02-176/1 од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14 и 102/14) во насловот зборот “Скопје” се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2018 година изнесува 9 лица (2017: 11 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Северна Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Општи информации (продолжува)

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечното решение на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечното решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му предходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Општи информации (продолжува)

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| | 31 декември 2018 | 31 декември 2017 |
| 1 ЕУР | 61.4950 | 61.4907 |

2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.4 Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

2.5 Расходи од надомести и провизии

Расходите од надомести и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.6 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање.

Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од останати побарувања и парични средства и паричните еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукутации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)*****Иницијално признавање и депривирање***

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

| | |
|------------------|---------------|
| Градежни објекти | 40 години |
| Компјутери | 4 години |
| Мебел и опрема | 4 до 5 години |
| Возила | 4 години |

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Недвижност и опрема (продолжува)**

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопрпорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

2.10 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

2.11 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

2.12 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка

Уплатен капитал

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

Нераспределена добивка

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

2.14 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

2.16 Надомести за вработените

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Фондот не врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.17 Данок на добивка

Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

3.1 Ризик при управување со капитал

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет .

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирани преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

| | 2018 | (000 мкд) 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Класи на финансиски средства – евидентирана вредност | | |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 16,316,459 | 15,612,007 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 276,313 | 168,940 |
| Останати побарувања | 24 | 121 |
| | 16,592,796 | 15,781,068 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

Валутен ризик

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, Фондот нема каматносни обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

3.4 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

| | Тековни 1 до 12 месеци (000 мкд) | 1 до 5 години (000 мкд) | Не тековни Над 5 години (000 мкд) |
|------------------|--|----------------------------|---|
| 31 декември 2018 | | | |
| Останати обврски | 108 | - | - |
| | 108 | - | - |
| 31 декември 2017 | | | |
| Обврски за штети | 8 | - | - |
| Останати обврски | 225 | - | - |
| | 233 | - | - |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

| | Евидентирана вредност | | Објективна вредност | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Финансиски средства | | | | |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 16,316,459 | 15,612,007 | 16,316,459 | 15,612,007 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 276,313 | 168,940 | 276,313 | 168,940 |
| Останати побарувања | 24 | 121 | 24 | 121 |
| | 16,592,796 | 15,781,068 | 16,592,796 | 15,781,068 |
| Финансиски обврски | | | | |
| Обврски за штети | - | 8 | - | 8 |
| Останати обврски | 108 | 225 | 108 | 225 |
| | 108 | 233 | 108 | 233 |

Вложувања во хартии од вредност

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Парични средства и еквиваленти

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа процека, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2018

Средства според Извештајот за финансиската состојба

| | Хартии од вредност до доспевање | Кредити и побарувања | Вкупно |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Државни записи | 16,316,459 | - | 16,316,459 |
| Останати побарувања | - | 24 | 24 |
| Парични средства и парични еквиваленти | - | 276,313 | 276,313 |
| Вкупно | 16,316,459 | 276,337 | 16,592,796 |

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

| | Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Вкупно |
|------------------|--|------------|
| Останати обврски | 108 | 108 |
| Вкупно | 108 | 108 |

31 декември 2017

Средства според Извештајот за финансиската состојба

| | Хартии од вредност до доспевање | Кредити и побарувања | Вкупно |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Државни записи | 15,612,007 | - | 15,612,007 |
| Останати побарувања | - | 121 | 121 |
| Парични средства и парични еквиваленти | - | 168,940 | 168,940 |
| Вкупно | 15,612,007 | 169,061 | 15,781,068 |

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

| | Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Вкупно |
|------------------|--|------------|
| Обврски за штети | 8 | 8 |
| Останати обврски | 225 | 225 |
| Вкупно | 233 | 233 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Приходи од камата

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Државни записи (Белешка 12 и 18) | 243,323 | 335,292 |
| Казнена камата по основ на премии за осигурување | 12 | 275 |
| | 243,335 | 335,567 |

7 Трошоци за вработените

| | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| Нето плати | 5,872 | 6,026 |
| Персонален данок и задолжителни придонеси | 2,927 | 3,004 |
| Јубилејни награди | 26 | - |
| Отпремнина | 47 | - |
| | 8,872 | 9,030 |

8 Останати оперативни расходи

| | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| Провизии и надомести | 692 | 585 |
| Надомести на членови на УО | 693 | 462 |
| Трошоци за комуналии | 370 | 405 |
| Трошоци за службени патувања | 656 | 343 |
| Трошоци за професионални услуги и чланарини | 430 | 297 |
| Телекомуникациски трошоци | 184 | 189 |
| Административни и маркетинг трошоци | 108 | 143 |
| Трошоци за кирија | 258 | 108 |
| Трошоци за возило | 81 | 53 |
| Премии за осигурување | 53 | 47 |
| Трошоци за одржување | 202 | 42 |
| Останато | 194 | 357 |
| | 3,921 | 3,031 |

9 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2018 и 2017 година е како што следи:

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Добивка пред оданочување | 228,931 | 321,794 |
| Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година | 46 | 52 |
| Даночна основа | 228,977 | 321,846 |
| Намалување на даночна основа | - | - |
| Даночна основа по намалувањето | 228,977 | 321,846 |
| Даночна стапка | 10% | 10% |
| Данок на добивка | 22,898 | 32,185 |
| Ефективна даночна стапка | 10% | 10% |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Недвижности и опрема

| | Градежни Објекти | Компјутери | Возила | Мебел и опрема | Вкупно |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| На 01 јануари 2017 година | 32,350 | 2,107 | 1,814 | 3,221 | 39,492 |
| Набавки во текот на годината | - | - | - | 30 | 30 |
| На 31 декември 2017 | 32,350 | 2,107 | 1,814 | 3,251 | 39,522 |
| На 01 јануари 2018 година | 32,350 | 2,107 | 1,814 | 3,251 | 39,522 |
| На 31 декември 2018 | 32,350 | 2,107 | 1,814 | 3,251 | 39,522 |
| Акумулирана депрецијација | | | | | |
| На 01 јануари 2017 година | 9,663 | 1,698 | 340 | 3,184 | 14,885 |
| Депрецијација за годината | 809 | 203 | 453 | 16 | 1,481 |
| На 31 декември 2017 | 10,472 | 1,901 | 793 | 3,200 | 16,366 |
| На 01 јануари 2018 година | 10,472 | 1,901 | 793 | 3,200 | 16,366 |
| Депрецијација за годината | 808 | 104 | 453 | 15 | 1,380 |
| На 31 декември 2018 | 11,280 | 2,005 | 1,246 | 3,215 | 17,746 |
| Нето евидентирана вредност | | | | | |
| На 01 јануари 2017 | 22,687 | 409 | 1,474 | 37 | 24,607 |
| На 31 декември 2017 | 21,878 | 206 | 1,021 | 51 | 23,156 |
| На 31 декември 2018 | 21,070 | 102 | 568 | 36 | 21,776 |

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

11 Нематеријални средства

| | Софтвер |
|-----------------------------------|------------|
| На 01 јануари 2017 година | 923 |
| На 31 декември 2017 | 923 |
| На 01 јануари 2018 година | 923 |
| На 31 декември 2018 | 923 |
| Акумулирана амортизација | |
| На 01 јануари 2017 година | 18 |
| Амортизација за годината | 231 |
| На 31 декември 2017 | 249 |
| На 01 јануари 2018 година | 249 |
| Амортизација за годината | 231 |
| На 31 декември 2018 | 480 |
| Нето евидентирана вредност | |
| На 01 јануари 2017 | 905 |
| На 31 декември 2017 | 674 |
| На 31 декември 2018 | 443 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Краткорочни должнички хартии од вредност | | |
| - Државни записи (Белешка 18) | 16,316,459 | 15,612,007 |
| | 16,316,459 | 15,612,007 |

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.90% до 1.20% годишно (2017: 1.85% до 2.40% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2018 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 243,323 илјади Денари (2017: 335,292 илјади Денари) (Белешка б).

13 Парични средства и парични еквиваленти

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 18) | 275,661 | 168,151 |
| Тековни сметки кај домашни банки | 642 | 767 |
| Парични средства во благајна | 10 | 22 |
| | 276,313 | 168,940 |

За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата.

Тековните сметки кај домашни банки заработуваат камата во висина од 0.01 % (2017: од 0.01%) на годишно ниво. Поврзаниот приход е прикажан како приходи од камата.

14 Останати побарувања

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------|-----------|------------|
| Побарувања по камата | - | 68 |
| Останати одложени трошоци | 24 | 53 |
| | 24 | 121 |

15 Капитал

Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2018 година изнесува 10,300 илјади денари (2017: 10,300 илјади денари).

Фонд за сигурност

На 31 декември 2018 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 6.29% (2017: 6.55%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Фонд за сигурност (продолжува)

Обесштетувањето на штедачите во вкупен износ од 1,499 илјади денари, извршено во текот на 2018 година, се однесува на обесштетување на штедачите од Македонска Банка Скопје-во ликвидација. Во 2017 обесштетување од 574 илјади денари се однесува на штедачите од Македонска банка Скопје-во ликвидација.

Повратениот дел за платено обесштетување, во вкупен износ од 7 илјади денари се однесува за Македонска Банка Скопје-во ликвидација.

16 Обврски за штети

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|----------|----------|
| Штедилници | | |
| Интерфалко Скопје, (2017: 41 лице) | - | 8 |
| | - | 8 |

17 Останати обврски

| | 2018 | 2017 |
|------------------------|------------|------------|
| Обврски кон добавувачи | 108 | 225 |
| | 108 | 225 |

18 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2017: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година:

| | 2018 | 2017 |
|--|------------|------------|
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12) | 16,316,459 | 15,612,007 |
| Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13) | 275,661 | 168,151 |
| Приходи од камати (Белешка 6) | 243,323 | 335,292 |
| Расходи по провизии и надомести | 689 | 583 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Надомести за органите на управување | 1,441 | 1,329 |
| | 1,441 | 1,329 |

19 Неизвесни превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои би можеле да се појават во иднина.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Фондот и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

20 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2018 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 05147948

Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 673.866,00 | | | 443.106,00 |
| 3 | -- Останати нематеријални средства | 673.866,00 | | | 443.106,00 |
| 4 | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012) | 23.156.562,00 | | | 21.775.634,00 |
| 5 | -- Недвижности (006+007) | 21.879.419,00 | | | 21.070.667,00 |
| 7 | -- Градежни објекти | 21.879.419,00 | | | 21.070.667,00 |
| 8 | -- Постројки и опрема | 1.277.143,00 | | | 704.967,00 |
| 13 | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040) | 15.612.007.397,00 | | | 16.316.458.994,00 |
| 21 | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035) | 15.612.007.397,00 | | | 16.316.458.994,00 |
| 22 | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030) | 15.612.007.397,00 | | | 16.316.458.994,00 |
| 23 | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025) | 15.612.007.397,00 | | | 16.316.458.994,00 |
| 24 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 15.612.007.397,00 | | | 16.316.458.994,00 |
| 51 | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057) | 68.114,00 | | | 7.112.670,00 |
| 52 | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055) | 68.114,00 | | | |
| 53 | -- Побарувања од осигуреници | 68.114,00 | | | |
| 57 | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061) | | | | 7.112.670,00 |
| 60 | -- Тековни даночни средства | | | | 7.112.670,00 |
| 62 | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 168.939.706,00 | | | 276.313.750,00 |
| 65 | -- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР) | 52.549,00 | | | 24.280,00 |
| 66 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065) | 15.804.898.194,00 | | | 16.622.128.434,00 |
| 67 | -- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | 151.783.487,00 | | | 150.278.050,00 |
| 68 | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) | 15.800.491.930,00 | | | 16.622.019.902,00 |
| 69 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 10.299.958,00 | | | 10.299.958,00 |
| 74 | -- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078) | 15.500.582.432,00 | | | 16.405.687.140,00 |
| 75 | -- Законски резерви | 15.500.582.432,00 | | | 16.405.687.140,00 |
| 81 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 289.609.540,00 | | | 206.032.804,00 |
| 99 | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105) | 4.406.264,00 | | | 108.532,00 |
| 100 | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103) | 7.928,00 | | | |
| 101 | -- Обврски спрема осигуреници | 7.928,00 | | | |
| 105 | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110) | 4.398.336,00 | | | 108.532,00 |
| 109 | -- Тековни даночни обврски | 4.173.803,00 | | | |
| 110 | -- Останати обврски | 224.533,00 | | | 108.532,00 |
| 113 | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 15.804.898.194,00 | | | 16.622.128.434,00 |
| 114 | -- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА | 151.783.487,00 | | | 150.278.050,00 |

Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис | Претходна | Бруто за | Исправка на | Нето за тековна |
|---------------|------|-----------|----------|-------------|-----------------|
|---------------|------|-----------|----------|-------------|-----------------|

| | | година | тековна година | вредноста за тековна година | година |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 201 | - - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235) | 335.567.254,00 | | | 243.335.063,00 |
| 211 | - - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228) | 335.567.254,00 | | | 243.335.063,00 |
| 219 | - - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224) | 335.567.254,00 | | | 243.335.063,00 |
| 220 | - - Приходи од камати | 335.567.254,00 | | | 243.335.063,00 |
| 236 | - - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301) | 13.773.063,00 | | | 14.404.617,00 |
| 261 | - - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267) | 13.772.500,00 | | | 14.404.138,00 |
| 267 | - - Административни трошоци (268+269+275+276) | 13.772.500,00 | | | 14.404.138,00 |
| 268 | - - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста | 1.711.318,00 | | | 1.611.688,00 |
| 269 | - - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274) | 9.110.985,00 | | | 9.130.478,00 |
| 270 | - - Плати и надоместоци | 6.025.780,00 | | | 5.872.208,00 |
| 271 | - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 566.090,00 | | | 551.055,00 |
| 272 | - - Придонеси од задолжително социјално осигурување | 2.438.117,00 | | | 2.375.770,00 |
| 274 | - - Останати трошоци за вработените | 80.998,00 | | | 331.445,00 |
| 275 | - - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки | 11.111,00 | | | |
| 276 | - - Останати административни трошоци (277+278+279) | 2.939.086,00 | | | 3.661.972,00 |
| 277 | - - Трошоци за услуги | 1.228.049,00 | | | 1.319.511,00 |
| 278 | - - Материјални трошоци | 607.004,00 | | | 567.915,00 |
| 279 | - - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето | 1.104.033,00 | | | 1.774.546,00 |
| 280 | - - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287) | 563,00 | | | 479,00 |
| 281 | - - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286) | 230,00 | | | 479,00 |
| 283 | - - Расходи за курсни разлики од друштва во група | 230,00 | | | 479,00 |
| 287 | - - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295) | 333,00 | | | |
| 288 | - - Расходи за камати | 333,00 | | | |
| 306 | - - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305) | 321.794.191,00 | | | 228.930.446,00 |
| 310 | - - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309) | 321.794.191,00 | | | 228.930.446,00 |
| 312 | - - Данок на добивка | 32.184.651,00 | | | 22.897.642,00 |
| 315 | - - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314) | 289.609.540,00 | | | 206.032.804,00 |
| 317 | - - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 10,00 | | | 10,00 |
| 318 | - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | | 12,00 |
| 329 | - - Добивка за годината | 289.609.540,00 | | | 206.032.804,00 |
| 348 | - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330) | 289.609.540,00 | | | 206.032.804,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 609 | - - Набавна вредност на софтвер со лиценца | 812.700,00 | | | 812.700,00 |
| 611 | - - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца | 203.172,00 | | | 406.344,00 |
| 612 | - - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС) | 609.528,00 | | | 406.356,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 625 | -- Набавна вредност на градежни објекти | 32.349.901,00 | 32.349.901,00 |
| 627 | -- Акумулирана амортизација на градежни објекти | 10.470.482,00 | 11.279.234,00 |
| 628 | -- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС) | 21.879.419,00 | 21.070.667,00 |
| 629 | -- Набавна вредност на постројки и опрема | 7.170.894,00 | 7.170.894,00 |
| 630 | -- Акумулирана амортизација на постројки и опрема | 5.893.751,00 | 6.465.927,00 |
| 632 | -- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС) | 1.277.143,00 | 704.967,00 |
| 633 | -- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема | 531.658,00 | 531.658,00 |
| 635 | -- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема | 531.658,00 | 531.658,00 |
| 637 | -- Набавна вредност на компјутерска опрема | 2.106.189,00 | 2.106.189,00 |
| 639 | -- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема | 1.899.834,00 | 2.004.160,00 |
| 640 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС) | 206.355,00 | 102.029,00 |
| 671 | -- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС) | 168.939.706,00 | 276.313.750,00 |
| 682 | -- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС) | 224.533,00 | 108.532,00 |
| 684 | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ) | 11.111,00 | |
| 685 | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ) | 107.500,00 | |
| 686 | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 582.820,00 | 688.943,00 |
| 687 | -- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ) | 46.418,00 | 52.937,00 |
| 688 | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 189.909,00 | 185.280,00 |
| 689 | -- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ) | 41.822,00 | 201.609,00 |
| 690 | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ) | 106.885,00 | 56.619,00 |
| 691 | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 152.695,00 | 134.123,00 |
| 693 | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ) | 70.398,00 | 44.502,00 |
| 694 | -- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ) | 405.387,00 | 369.541,00 |
| 696 | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ) | 9.145,00 | 7.080,00 |
| 697 | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ) | 31.300,00 | 30.130,00 |
| 698 | -- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ) | 3.646,00 | |
| 699 | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ) | 87.128,00 | 116.662,00 |
| 702 | -- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ) | 64.200,00 | 156.900,00 |
| 703 | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 361.630,00 | 672.915,00 |
| 704 | -- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ) | 462.216,00 | 693.324,00 |
| 705 | -- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ) | 34.664,00 | 75.850,00 |
| 707 | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ) | 107.970,00 | 107.970,00 |
| 710 | -- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ) | 73.353,00 | 67.587,00 |
| 712 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 10,00 | 10,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2480 | - 65.12 - Неживотно осигурување | 243.335.063,00 | | | |

Потпишано од:

Dragi Polevski
dragipolevski@fodsk.org.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2-Годишен извештај



ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

ул"11 Октомври" бр.18
Скопје 1000



тел: 02/32 35 730
факс: 02/32 96 901
е-пошта:
info@fodsk.org.mk
www.fodsk.org.mk

QF-A-014

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Скопје, февруари 2019 година

Содржина

| | |
|--|-----------|
| РЕЗИМЕ..... | 3 |
| I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА | 4 |
| II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2018 – 31.12.2018) | 12 |
| III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)..... | 15 |
| IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2018 ГОДИНА..... | 18 |
| V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА | 21 |
| ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ | 21 |
| КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 21 |
| ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ | 22 |
| ДОНЕСЕНИ АКТИ | 23 |
| МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА | 24 |
| ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ | 24 |

РЕЗИМЕ

Бруто домашниот производ во третиот квартал од 2018 година во однос на истиот квартал од 2017 година забележува раст од 3,0% на реална основа. Анализирани по сектори, економскиот раст се должи на позитивните остварувања во услужниот и во индустрискиот сектор, додека гледано по расходните компоненти, позитивен придонес врз растот имаат потрошувачката и нето-извозот. Бројот на вработени во третиот квартал е за 2,2% повисок во однос на истиот квартал од 2017 година. Бројот на невработени се намали за 5,7%, што резултираше со намалување на стапката на невработеност на 20,8%. Просечната бруто-плата во 2018 изнесува 35.563 денари и бележи раст од 5,5% на номинална основа, односно раст од 3,9% на реална основа, споредено со бруто-платата во 2017. Стапката на инфлација во 2018, мерена според Индексот на трошоци на живот, изнесува 1,6% на годишна основа.¹

Банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во текот на 2018 година беше стабилен, ликвиден и сигурен. Во првата половина на 2018 година се забележа значителен раст на депозитите на населението споредено со полугодишниот раст во претходните 3 години. На крајот од 2018 година износот на вкупните депозити на населението изнесуваше 263,66 милијарди денари или 4,3 милијарди евра, од кои 52% се денарски депозити, а 48% девизни депозити. Годишниот раст на депозитите изнесува 9,08% и е најголем процент на раст достигнат во последните 4 години. Наплатата на премиите во 2018 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициското портфолио бележи зголемување за 704,45 милиони денари или за 4,51% во однос на состојбата од 31.12.2017 година. На крајот на 2018 година ИП изнесуваше 16,32 милијарди денари според номиналната вредност односно 15,32 милијарди денари сегашна вредност (31.12.2018). Фондот во текот на 2018 година учествуваше на 18 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Во 2018 година не се случи ниеден ризичен настан, а процесот на обесштетување на штедачи од банки и штедилници кај кои настанал ризичен настан во минатото (стечај или ликвидација) продолжи и во текот на 2018 година. Заклучно со 31.12.2018 Фондот исплатил 90,15% од својата обврска за обесштетување.

Фондот во текот на 2018 година беше вклучен во работата на EFDI, преку своето активно учество во Комитетот за односи со јавност при EFDI, како и преку учеството на редовните состаноци на EFDI членките од Балканскиот регион.

директор,
Борче Хаџиев


¹ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозити на населението во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2018 година изнесуваше 263,66 милијарди денари (4,3 милијарди евра). Годишниот раст на депозитите изнесува 9,08%, од кои најголем удел има растот на депозитите од 4,12% во месец декември 2018 година, кој се должи на авансната исплата на пензии во последниот месец од годината, пракса на неколку банки во последните неколку години.

Растот од 9,08% на годишно ниво е најголем раст на депозитите на населението остварен во последните 4 години. Според анализите, утврдено е дека депозитите по видување во декември 2018 година имаат пораст од 20,99% споредено со истите во декември 2017 година, додека пак орочените депозити имаат пораст од само 2,93%. Сепак, изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население учествуваат со 60,40%, односно депозитите по видување учествуваат со 39,60%. Согласно валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 10,97% споредено со декември 2017 година, а девизните депозити пораст од 7,73% (Графикон 1).

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2018 година




Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на растот на депозитите на населението по месеци покажува раст од 1,25% во февруари 2018, а потоа пад до 0,33% во март. Во април и мај 2018 година има покачување на растот до 0,60%, додека пак во јуни има повторно намалување до 0,32%, што е вообичаено во овој период на годината поради зголемената потрошувачка во текот на летните одмори. Од јули до септември растот на депозитите се движи околу 0,50%, т.е.

нема значителни флукуации, а во октомври се забележува најмал раст од 0,23%. Веќе во ноември растот изнесува 0,65%, а најголем е во декември 2018 година и изнесува 4,12% (Графикон 2).


Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2018 година (во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

До крајот на 2018 година е постигнат највисок раст на депозитите на население во последните 3 години во износ од 9,08% (Графикон 3).

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2016-2018 (во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД

Континуиран раст од почетокот на годината имаат денарските депозити, со мал пад во октомври 2018 година, додека пак девизните депозити забележуваат континуиран раст во текот на целата година. Во 2018 година, денарските депозити имаат најголем месечен раст во месец декември 2018 година и тоа од 7,49%, што се должи на авансната исплата на пензиите на крајот на месец декември, но анализата на растот на денарските депозити по месеци покажува дека денарските депозити имаат опаѓачки тренд на раст во текот на годината. За разлика од денарските, во текот на 2018 година, девизните депозити покажуваат позитивен и континуиран тренд на раст. Стапката на пораст на девизните депозити на годишно ниво изнесува 7,48% (Графикон 4).

Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2018 година

(во илјади денари)




Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските во вкупните депозити учествуваат со 52%, наспроти 48% учество на девизните депозити (Графикон 5).

Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2018 година

(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 19,60%, додека орочените депозити имаат раст од 2,89% (Графикон 6).


Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2018 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население се зголемува од 32,14% на 31.12.2016 година на 39,60% на 31.12.2018 година. Орочените депозити покажуваат намалување на учеството во вкупните депозити на население и тоа од 67,86% на 31.12.2016 година на 60,40% на 31.12.2018 година (Графикон 7).


Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2016, 2017 и 2018 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Согласно законски определеното ниво на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност, анализата на вкупните депозити на население до и над 30.000 евра покажува континуирано намалување на учеството на депозитите до 30.000 евра од 55,89% во последниот квартал од 2017 до 53,70% во последниот квартал од 2018 година во вкупните депозити на население, како и зголемување на депозитите над 30.000 евра, и тоа од 44,11% во последниот квартал од 2017 година до 46,30% во последниот квартал од 2018 година во вкупните депозити на население (Графикон 8).


Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IV квартал 2017 година – IV квартал 2018 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Анализа на движењето на депозитите до и над 30.000 евра е изведена посебно за банките - членки на ФОД и посебно за штедилниците - членки на ФОД. Оттука, може да се заклучи дека учеството на депозитите на население до 30.00 евра во банки во вкупните депозити на население во банките - членки на ФОД бележи постојано намалување по квартали и тоа од 55,89% во IV квартал 2017 до 53,70% учество во IV квартал 2018. Учеството на депозитите над 30.000 евра во банки во вкупните депозити на население во банки забележува постојан квартален раст, и тоа од 44,11% во последен квартал на 2017 година на 46,30% во последен квартал на 2018 година (Графикон 9).


Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во банки во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IV квартал 2017 година – IV квартал 2018 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите до 30.000 евра во штедилници во вкупните депозити на население во штедилници се намалува од 77,38% во последниот квартал на 2017 на 73,87% во последниот квартал на 2018 година. Сепак, анализата по квартали покажува дека учеството на депозити до 30.000 евра во штедилници во вкупните депозити на население во штедилници бележи благ пораст од 73,60% во III квартал 2018 година на 73,87% во IV квартал. Учеството на депозитите над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците во вкупните депозити на население во штедилници расте на годишно ниво, и тоа од 22,62% во последниот квартал на 2017 година на 26,13% во последниот квартал на 2018 година (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилници во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IV квартал 2017 година – IV квартал 2018 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2018 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2018 година по основ на премија изнесуваат 617 милиони денари или 10 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2018 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во текот на 2018 година се движи околу 6,5%, со пад на 6,29% во декември 2018 година, што се должи на големиот пораст на депозитите во декември 2018 година (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2018 година




Извор: Административни податоци на ФОД

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2018 – 31.12.2018)

Инвестициското портфолио на Фондот во текот на 2018 година бележеше зголемување што соодветствуваше на зголемување на прибраните средства на Фондот по основ на премии од неговите членки и на приходите по основ на инвестираните средства во хартии од вредност. Фондот учествуваше на 18 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2018 година тој сооднос изнесуваше 98,33%.

На 31.12.2018 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 16.397,6 милиони денари според нивната номинална вредност односно 16.316,4 милиони денари сегашна вредност (31.12.2018). Истото бележи континуиран раст со исклучок на месец април 2018 година и декември 2018 година каде бележи намалување од 1,6% во однос на месец март, 2018 и 0,2% во однос на месец ноември, 2018 година. Трендот на намалување во овие два месеци е предизвикан од причина што во месец април 2018 година вкупните достасани средства од државни записи во износ од 2.155,5 милиони денари беа реинвестирани на аукција во помал износ од понудениот односно во износ од 1.900,4 милиони денари по што останатите средства кои не беа реинвестирани на аукцијата во април 2018 година беа инвестирани на аукција во месец мај 2018 година каде се забележува дека инвестирањето на средствата е повисоко од планираниот износ според Планот за инвестирање за 2018 година (Табела 1). Додека пак, во месец декември 2018 година Фондот учествуваше на две аукции за државни записи односно од вкупниот износ на достасани записи од 1.488,9 милиони денари, на двете аукции беа инвестирани 1.447,7 милиони денари нови записи (Табела 1). Во однос на структурата на државни записи со рок на доспевање односно тримесечни, шестмесечни и дванаестмесечни државни записи, инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Инвестициското портфолио бележи зголемување за 704,4 милиони денари односно 4,5% во однос на состојбата од 31.12.2017 година (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2018 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2018 година (16.600,0 милиони денари, номинална вредност), индексот изнесува 105,16%. Ова поголемо инвестирање во однос на планираните пласмани се должи на една аукција од месец јануари, 2018 година која беше објавена со рок на доспевање од 352 дена односно дата 26.12.2018 година по што во месец декември во тековната година Фондот учествуваше на уште една непланирана аукција и ги реинвестираше средствата што доспеаа во тековната година. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно трендот на намалување започна од во месец јануари, 2018 година во кој каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови беше 1,85% на годишно ниво, по што во се намали на 1,20% и истата се задржа до крајот на 2018 година. Вкупниот приход на Фондот по основ на камата од новите записи изнесува 183,1 милиони денари од кои 108,9 милиони денари камата до 31.12.2018 година. (Табела 1). Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесува 630,0 илјади денари.

Табела 1. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во 2018 година

(во денари)

| 2018/месеци | Нови државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2018 (во номинален износ) | | | План за купување ДЗ во периодот јануари- декември 2018 (во номинален износ) | | Разлика во номинален износ 4-6 | Индекс 4/6 | Камата за новите државни записи | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | датум на уплата | датум на достасување | нови ДЗ | достасани ДЗ | планирани ДЗ | | | каматна стапка (%) | камата до достасување | камата до 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| јануари | | | 1.468.800.000 | 1.388.320.000 | 1.470.000.000 | -1.200.000 | 99,92% | | 23.622.924 | 23.312.482 |
| | 10.01.2018 | 26.12.2018 | 1.058.970.000 | 992.700.000 | 1.060.000.000 | -1.030.000 | 99,90% | 1,85 | 18.709.882 | 18.709.882 |
| | 24.01.2018 | 23.01.2019 | 409.830.000 | 395.620.000 | 410.000.000 | -170.000 | 99,96% | 1,20 | 4.913.042 | 4.602.600 |
| февруари | 14.02.2018 | 13.02.2019 | 548.250.000 | 501.090.000 | 550.000.000 | -1.750.000 | 99,68% | 1,20 | 6.572.421 | 5.777.951 |
| март | | | 5.078.990.000 | 4.993.200.000 | 5.130.000.000 | -51.010.000 | 99,01% | | 60.083.237 | 49.208.945 |
| | 07.03.2018 | 06.03.2019 | 1.554.010.000 | 1.493.200.000 | 1.570.000.000 | -15.990.000 | 98,98% | 1,20 | 18.629.472 | 15.302.781 |
| | 14.03.2018 | 06.03.2019 | 3.524.980.000 | 3.500.000.000 | 3.560.000.000 | -35.020.000 | 99,02% | 1,20 | 41.453.765 | 33.906.164 |
| април | | | 1.900.480.000 | 2.155.560.000 | 2.250.000.000 | -349.520.000 | 84,47% | | 22.429.344 | 15.892.150 |
| | 04.04.2018 | 03.04.2019 | 349.560.000 | 288.860.000 | 340.000.000 | 9.560.000 | 102,81% | 1,20 | 4.190.525 | 3.119.867 |
| | 25.04.2018 | 17.04.2019 | 1.550.920.000 | 1.866.700.000 | 1.910.000.000 | -359.080.000 | 81,20% | 1,20 | 18.238.819 | 12.772.283 |
| мај | | | 366.110.000 | 0 | 40.000.000 | 326.110.000 | 915,28% | | 3.664.761 | 2.367.601 |
| | 09.05.2018 | 08.05.2019 | 322.190.000 | | | | | 1,20 | 3.225.122 | 2.091.014 |
| | 16.05.2018 | 15.05.2019 | 43.920.000 | | | | | 1,20 | 439.639 | 276.587 |
| јуни | 06.06.2018 | 05.06.2019 | 130.000.000 | 52.790.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 130,00% | 1,20 | 1.301.300 | 743.600 |
| јули | 04.07.2018 | 03.07.2019 | 360.000.000 | 310.000.000 | 360.000.000 | 0 | 100,00% | 1,20 | 3.603.600 | 1.782.000 |
| август | 08.08.2018 | 07.08.2019 | 376.690.000 | 330.000.000 | 390.000.000 | -13.310.000 | 96,59% | 1,20 | 3.881.350 | 1.502.050 |
| септември | 05.09.2019 | 04.09.2019 | 379.540.000 | 330.000.000 | 380.000.000 | -460.000 | 99,88% | 1,20 | 3.442.692 | 1.100.151 |
| октомври | | | 2.166.340.000 | 2.100.000.000 | 2.190.000.000 | -23.660.000 | 98,92% | | 12.469.940 | 3.606.871 |
| | 03.10.2018 | 02.10.2019 | 480.000.000 | 410.000.000 | 460.000.000 | 20.000.000 | 104,35% | 1,20 | 4.328.640 | 1.058.376 |
| | 31.10.2018 | 30.10.2019 | 1.686.340.000 | 1.690.000.000 | 1.730.000.000 | -43.660.000 | 97,48% | 1,20 | 8.141.300 | 2.548.495 |
| ноември | 21.11.2018 | 20.11.2019 | 3.233.650.000 | 3.155.460.000 | 3.260.000.000 | -26.350.000 | 99,19% | 1,20 | 29.161.056 | 3.204.512 |
| декември | | | 1.447.720.000 | 1.488.970.000 | 480.000.000 | 967.720.000 | 301,61% | | 12.883.532 | 412.269 |
| | 05.12.2018 | 04.12.2019 | 447.680.000 | 430.000.000 | 480.000.000 | -32.320.000 | 93,27% | 1,20 | 4.037.178 | 288.370 |
| | 26.12.2018 | 18.12.2019 | 1.000.040.000 | 1.058.970.000 | 0 | 1.000.040.000 | | 1,20 | 8.846.354 | 123.899 |
| Вкупно: | | | 17.456.570.000 | 16.805.390.000 | 16.600.000.000 | 856.570.000 | 105,16% | | 183.116.157 | 108.910.582 |

Извор: Административни податоци на Фондот

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на штедачи во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот. Во текот на 2018 година немаше ризичен настан кај членките на Фондот, а Фондот продолжи со обесштетување на депоненти за ризични настани кои настанале во минатото.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2018 година, се случиле вкупно 11 ризични настани. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од единаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 1.522,8 милиони денари. Од 1997 година до 31.12.2018 година се обесштетени вкупно 20.067 штедачи во вкупен износ од 1.372,84 милиони денари што претставува 90,15% исплатени обврски од Фондот за обесштетување кон штедачите. Останатите 9,85% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 149,96 милиони денари кон 101.884 штедачи кои од лични причини не го оствариле своето право на обесштетување од Фондот (Табела 2). Анализата на структурата на овие штедачи укажува дека над 50% од нив имаат поединечни депозити - предмет на обесштетување помеѓу 100 денари и 1.000 денари кои можеби поради неатрактивноста на износот и покрај бројните јавни повици за можноста да го остварат своето право на обесштетување сепак истото не го остваруваат.

Во текот на 2018 година вкупно се исплатени 28 штедачи во вкупен износ од 1.499 илјади денари. Сите исплатени штедачи биле депоненти на Македонска банка а.д. Скопје во ликвидација. Во Табела 3 е прикажана годишната исплата на штедачите по исплатен износ.

Воедно, Фондот за осигурување на депозити во текот на 2018 година, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во Експорт – Импорт Банка а.д. Скопје во стечај.

Табела 2. Преглед на обесштетување на депонентите кај членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2018 година

(во денари)

| Ред. бр. | Име на банка/ штедилница | Датум на почеток на исплата на обесштетување | Вкупни депозити | Пресметано обесштетување | | Исплатено обесштетување | | % | % исплатено / пресметано | | | Неисплатено обесштетување | |
|----------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|------|
| | | | | Износ | Лица | Износ | Лица | | пресметано/ вкупни депозити | процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување | процент на исплатени лица во однос на вкупен број на лица за обесштетување | Износ | Лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Штедилница Уни-проком | 01.02.2000 | 7.881.535 | 5.118.309 | 144 | 4.919.528 | 79 | 65% | 96% | 55% | 198.781 | 65 | |
| 2 | Алмако банка а.д. Скопје | 18.08.2000 | 2.850.307 | 1.784.964 | 721 | 381.205 | 10 | 63% | 21% | 1% | 1.403.759 | 711 | |
| 3 | Митштедилница - Куманово | 10.07.2003 | 6.790.124 | 6.769.326 | 56 | 6.767.552 | 33 | 99% | 99% | 59% | 1.774 | 23 | |
| 4 | А.Д. Раodobанк Скопје | 25.08.2005 | 86.224.736 | 76.005.556 | 3.629 | 72.412.381 | 785 | 88% | 95% | 22% | 3.593.175 | 2.844 | |
| 5 | Штедилница Киро Кучук - | 15.09.2006 | 3.351.082 | 3.318.630 | 762 | 3.239.487 | 186 | 99% | 98% | 24% | 79.143 | 576 | |
| 6 | Експорт импорт банка | 29.03.2007 | 106.227.033 | 95.608.486 | 1.166 | 92.386.606 | 606 | 90% | 97% | 52% | 3.221.880 | 560 | |
| 7 | Македонска банка а.д. - | 04.12.2007 | 1.543.168.575 | 1.304.590.349 | 115.121 | 1.163.280.122 | 18.308 | 85% | 89% | 16% | 141.310.227 | 96.813 | |
| 8 | Штедилница ""Фершпед"" | 13.04.2010 | 6.218 | 6.218 | 230 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6.218 | 230 | |
| 9 | Штедилница ИНКО д.о.о. | 22.09.2010 | 11.927.740 | 11.771.613 | 60 | 11.630.312 | 39 | 99% | 99% | 65% | 141.301 | 21 | |
| 10 | Штедилница Интерфалко | 19.12.2012 | 17.832.485 | 17.832.485 | 62 | 17.824.557 | 21 | 100% | 99% | 34% | 7.928 | 41 | |
| | Вкупно | | 1.786.259.832 | 1.522.805.933 | 121.951 | 1.372.841.749 | 20.067 | 85% | 90% | 16% | 149.964.184 | 101.884 | |

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 3. Преглед на вкупно исплатено обесштетување на штедачи од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
(во денари)

| Висина на обесштетување | Вкупно пресметано обесштетување | | Исплатено обесштетување од 01.01.2018 до 31.12.2018 година | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | Во денари | Потврди | Вкупен износ на пресметано обесштетување | Според состојба утврдена по потврда |
| 1.223.284-максимум | 162 | 198.172.008 | 0 | 0 |
| 611.642 - 1.223.283 | 330 | 266.129.431 | 1 | 691.398 |
| 300.000-611.642 | 561 | 236.405.916 | 0 | 0 |
| 100.000-300.000 | 1.494 | 257.414.094 | 3 | 585.260 |
| 50.000 - 100.000 | 1.451 | 101.859.459 | 1 | 86.882 |
| 10.000 - 50.000 | 5.558 | 127.112.645 | 4 | 69.536 |
| 5.000 - 10.000 | 3.827 | 27.080.579 | 5 | 33.279 |
| 1.000 - 5.000 | 33.299 | 65.348.968 | 10 | 30.361 |
| 500 - 1.000 | 18.982 | 13.702.621 | 2 | 1.281 |
| 100 - 500 | 49.457 | 11.364.630 | 2 | 745 |
| Вкупно: | 115.121 | 1.304.590.349 | 28 | 1.498.742 |

Извор: Административни податоци на Фондот

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01-31.12.2018 година

Во текот на 2018 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените Финансиски резултати:

Табела 4. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
(во денари)

| Опис | |
|------------------|-------------|
| Приходи | 243.335.063 |
| Расходи | 14.404.617 |
| Бруто добивка | 228.930.446 |
| Данок на добивка | 22.897.642 |
| Нето добивка | 206.032.804 |

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 5. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2018 година
(во денари)

| Опис | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Средства | 16.622.128.434 |
| <i>Нематеријални средства</i> | 443.106 |
| <i>Материјални средства</i> | 21.775.634 |
| <i>Вложувања</i> | 16.316.458.994 |
| <i>Парични средства</i> | 276.313.750 |
| <i>Побарувања</i> | 7.136.950 |
| Капитал, резерви и обврски | 16.622.128.434 |
| <i>Капитал</i> | 10.299.958 |
| <i>Резерви на сигурност</i> | 16.405.687.140 |
| <i>Акумулирана добивка</i> | 206.032.804 |
| <i>Обврски за штета</i> | 0 |
| <i>Останати краткорочни обврски</i> | 108.532 |

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2018 година

(во илјади денари)

| Опис | Состојба 31.12.2017 | % | План 31.12.2018 | % | Состојба 31.12.2018 | % | Индекс 6/2 | Индекс 6/4 |
|---|------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СРЕДСТВА | 15.804.898 | 100,00 | 16.651.687 | 100,00 | 16.622.128 | 100,00 | 105,17 | 99,82 |
| <i>Нематеријални средства</i> | 674 | 0,00 | 443 | 0,00 | 443 | 0,00 | 65,73 | 100,00 |
| Софтвер и други слични права | 674 | 0,00 | 443 | 0,00 | 443 | 0,00 | 65,73 | 100,00 |
| <i>Материјални средства</i> | 23.156 | 0,15 | 21.722 | 0,13 | 21.776 | 0,13 | 94,04 | 100,25 |
| Недвижности | 21.879 | 0,14 | 21.071 | 0,13 | 21.071 | 0,13 | 96,31 | 100,00 |
| Опрема | 1.277 | 0,01 | 651 | 0,00 | 705 | 0,00 | 55,21 | 108,29 |
| <i>Вложувања</i> | 15.612.007 | 98,78 | 16.459.403 | 98,85 | 16.316.459 | 98,16 | 104,51 | 99,13 |
| Шестмесечни записи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дванаесетмесечни записи | 15.612.007 | 98,78 | 16.459.403 | 98,85 | 16.316.459 | 98,16 | 104,51 | 99,13 |
| <i>Парични средства, побарувања, разграничувања</i> | 169.061 | 1,07 | 170.119 | 1,02 | 283.450 | 1,71 | 167,66 | 166,62 |
| Парични средства | 168.940 | 1,07 | 170.064 | 1,02 | 276.313 | 1,66 | 163,56 | 162,48 |
| 1.Парични средства | 168.872 | 1,07 | 170.001 | 1,02 | 276.184 | 1,66 | 163,55 | 162,46 |
| 2.Бизнис картичка | 46 | 0,00 | 45 | 0,00 | 119 | 0,00 | 258,70 | 264,44 |
| 3.Благајна | 22 | 0,00 | 18 | 0,00 | 10 | 0,00 | 45,45 | 55,56 |
| Побарувања | 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.113 | 0,04 | | |
| 1.Побарувања по основ премии | 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Останати побарувања | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Аконтации на данок на добивка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.113 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Разграничувања | 53 | 0,00 | 55 | 0,00 | 24 | 0,00 | | |
| 1.АВР | 53 | 0,00 | 55 | 0,00 | 24 | 0,00 | 45,28 | 43,64 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | 15.804.898 | 100,00 | 16.651.687 | 100,00 | 16.622.128 | 100,00 | 105,17 | 99,82 |
| <i>Капитал и резерви</i> | 15.800.491 | 99,97 | 16.651.543 | 100,00 | 16.622.020 | 100,00 | 105,20 | 99,82 |
| Уплатен капитал | 10.300 | 0,07 | 10.300 | 0,06 | 10.300 | 0,06 | 100,00 | 100,00 |
| Фонд за сигурност | 15.500.582 | 98,07 | 16.386.363 | 98,41 | 16.405.687 | 98,70 | 105,84 | 100,12 |
| Добивка за годината | 289.609 | 1,83 | 254.880 | 1,53 | 206.033 | 1,24 | 71,14 | 80,84 |
| <i>Тековни обврски</i> | 4.407 | 0,03 | 144 | 0,00 | 108 | 0,00 | 2,45 | 75,00 |
| Обврски за штети | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Останати обврски | 4.399 | 0,03 | 144 | 0,00 | 108 | 0,00 | 2,46 | 75,00 |
| 1.Останати краткорочни обврски | 4.399 | 0,03 | 144 | 0,00 | 108 | 0,00 | 2,46 | 75,00 |
| 2.ПВР | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити
за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година**

(во илјади денари)

| Опис | 01,01- 31,12,2017 | % | План 31,12,2018 | % | 01,01- 31,12,2018 | % | Индекс 6/2 | Индекс 6/4 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПРИХОДИ | 335.567 | 100,00 | 298.660 | 100,00 | 243.335 | 100,00 | 72,51 | 81,48 |
| 1.Државни записи - шестмесечни | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.Државни записи - дванаесетмесечни | 335.292 | 99,92 | 298.610 | 99,98 | 243.323 | 100,00 | 72,57 | 81,49 |
| 3.Депозити по видување-НБРМ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Депозити по видување-деловни банки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Казнена камата по основ премии | 275 | 0,08 | 50 | 0,02 | 12 | 0,00 | 4,36 | 24,00 |
| 6.Камата од банки исплатувач | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.Позитивни курсни разлики | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.Вонредни приходи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| РАСХОДИ | 13.773 | 100,00 | 15.454 | 100,00 | 14.404 | 100,00 | 104,58 | 93,21 |
| 1.Трошоци за услуги | 1.240 | 9,00 | 2.026 | 13,11 | 1.577 | 10,95 | 127,18 | 77,84 |
| 2.Амортизација и обезвреднување | 1.711 | 12,42 | 1.716 | 11,10 | 1.612 | 11,19 | 94,21 | 93,94 |
| 3.Материјални трошоци | 607 | 4,41 | 723 | 4,68 | 568 | 3,94 | 93,57 | 78,56 |
| 4.Останати трошоци од работа | 1.104 | 8,02 | 1.680 | 10,87 | 1.774 | 12,32 | 160,69 | 105,60 |
| 5.Трошоци за вработените | 9.111 | 66,15 | 9.309 | 60,24 | 8.873 | 61,60 | 97,39 | 95,32 |
| 6.Негативни курсни разлики | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Бруто добивка | 321.794 | | 283.206 | | 228.931 | | 71,14 | 80,84 |
| Данок на добивка | 32.185 | | 28.326 | | 22.898 | | 71,14 | 80,84 |
| Нето добивка | 289.609 | | 254.880 | | 206.033 | | 71,14 | 80,84 |

Извор: Административни податоци на Фондот

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот. Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:


- Сузана Пенева - Државен советник во Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Нора Манова – Трајковска - Самостоен советник во Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива во Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Елена Трпковска - Државен секретар во Министерство за финансии;
- Ленче Тагасовска - Раководител на сектор за финансиски систем во Министерството за финансии.
- Милена Перчинкова - претставник на Македонска банкарска асоцијација.

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА


Во 2018 година во Фондот работат 10 лица, од кои: еден е доктор на економски науки, четворица се магистри по економски науки, двајца се дипломирани економисти, еден е дипломиран правник со положен нотарски испит, еден е вработен со ВСС и едно лице работи на одржување на хигиена. Во јули 2018 година, едно лице го оствари своето право на пензија.

Органограмот на работните места во 2018 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2018 година



ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ



ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2018 година се одржаа 7 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од петта до единаесетта седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:

- Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки во 2018 на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот со состојба 31.12.2017 година;
- Одлука за расходување на ситен инвентар;
- Одлука за отпис на основни средства;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за 2017 година;
- Одлука за усвојување на Годишен извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година;
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити за 31.12.2017 година;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2018 до 30.06.2018 година;
- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година;
- Одлука за попис на средствата и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2018 година.

Во текот на 2018 година имаше една законска измена на Законот за Фондот за осигурување на депозити, објавена во Службен весник број 83 од 8 мај 2018 година, а се однесува на членот 13 каде се дефинира степенот на познавање на странски јазик на директорот на Фондот.

Во текот на 2018 година се направи измена во Правилникот за систематизација на работни места и Правилникот за внатрешна организација, каде називот на Одделението за трезор и ИТ се промени во називот „Одделение за обесштетување на депоненти, меѓународни односи, односи со јавност и ИКТ“. Исто така, во одделението за администрација се додаде ново работно место „Советник за комуникација и превод“, а во Одделението за обесштетување на депоненти, меѓународни односи, односи со јавност и ИКТ се укина работното место „Соработник за извештаи“.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија, застапуван од директорот, беше присутен на Годишното Собрание и Меѓународната конференција кои се одржаа во периодот од 12.09.2018 до 14.09.2018 година во Виена, Австрија. Во рамките на овој настан, Фондот активно учествуваше и на состанокот на Комитетот за односи со јавност, каде и најавивме дека во пролет 2019 година ќе се организира редовен состанок на Комитетот во Скопје. На годишното собрание на EFDI беше одлучено годишната членарина на земјите членки на EFDI кои не се членки на ЕУ да изнесува 4000 евра.

Со свои претставници Фондот учествуваше и на други два состаноци на Комитетот за односи со јавност при EFDI и тоа во Амстердам, Холандија и Будва, Црна Гора.

Во рамките на регионалната соработка, Фондот учествуваше на VI состанок на EFDI земјите членки од Балканскиот регион кој се одржа на Тара, Црна Гора.

Во март 2018 година, Фондот со двајца свои претставници учествуваше и на меѓународната конференција која ја организираше Светската асоцијација на осигурители на депозити, а која се одржа во Неапол, Италија.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2018 година се спроведоа и редовните јавни набавки (обезбедување, осигурување, набавка на средства за хигиена и други потребни производи).

Во декември 2018 година Фондот за осигурување на депозити го усвои стандардот за Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015, по што отпочна процес на сертификација, кој успешно заврши во јануари 2019 година.

Во текот на 2019 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности. Позначајни ризици кои би можеле да влијаат на извршувањето на редовните функции на Фондот не се предвидени за наредниот период.

Наш број 02 - 107
Скопје, 25.02.2019 година



